

Предметна програма од прв циклус студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА	
2.	Код	Z-8	
3.	Студиска програма	Градежништво	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје (Градежен факултет – Скопје)	
5.	Степен	Прв циклус на студии	
6.	Академска година/семестар	1 год	2 сем. Број на ЕКТС 5
8.	Наставник	Вон. проф. д-р Мери Цветковска	
9.	Предуслов за запишување на предметот	Стаика, Математика 1	
10.	Цели на предметната програма (компетенции):	Разбирање на основните кинематички и динамички карактеристики на движењето, познавање на законите во динамиката и способност за нивна примена за решавање на конкретни практични проблеми врзани со движењето на телата. Стекнатите знаења се добра теориска подлога за следење на предметните програми поврзани со движењето или мирувањето на цврстите тела и течностите и со динамиката и стабилноста на конструкциите.	
11.	Содржина на програмата:	<p>КИНЕМАТИКА: Вовед во кинематика и динамика со краток преглед на развојот. Конечни равенки на движење на точка, брзина и забрзување. Движење на точка во природен координатен систем. Движење на точка во поларен координатен систем. Кинематички дијаграми. Карактеристични движења на точка. Движење на криво тело во простор, степен на слобода. Конечни равенки на слободно движење на криво тело и конечни равенки на движење на точка од криво тело. Транслаторно движење. Ротација на криво тело околу неподвижна оска. Комплано движење на криво тело. Моментален пол на брзините. Механизми, степени на слобода, моментални полови на брзините.</p> <p>ДИНАМИКА: Диференцијални равенки на движење на точка и општа интеграција. Динамика на праволиниско движење и кос истрел. Закони во динамика на точка. Принудно движење на точка по материјална линија. Поим за материјални моменти на инерција и метод за нивно определување. Динамика на криво тело при трансляција. Динамика на криво тело при ротација околу неподвижна оска. Динамика на комплано движење. Диференцијални равенки на движење на материјален систем. Закони во динамика на материјален систем. Принципи во динамиката (Лагранжов принцип, Даламберов принцип, Даламбер-Лагранжов принцип). Примена на Лагранжов принцип во статиката.</p>	
12.	Методи на учење:	Предавања, аудиторни вежби, домашни задачи, самостојно учење.	
13.	Вкупен расположив фонд на часови	150 часови	
14.	Распределба на расположивото време	45+30+15+60	
15.	Форми на наставни активности	15.1. 15.2.	Предавања - теоретска настава 45 часови Вежби (аудиториски) 30 часови
16.	Други форми на активност	16.1. 16.2. 16.3.	Проектни задачи / Самостојни задачи 15 часови Домашно учење 60 часови
17.	Начин на оценување	17.1. Колоквиуми 3 по 15 бода Завршен испит 45 бода 40 бода	
		17.2. Семинарска работа – проект (презентација: писмена и усна) о бода	
		17.3. Самостојни задачи 15 бода	
18.	Критериуми за оцена (БОДОВИ - ОЦЕНА)	до 50 бода 5 (пет) (F) од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) од 91 до 100 бода 10 (десет) (A)	

19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	25 бода										
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски										
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација и студентски анкети										
22.	ЛИТЕРАТУРА											
	22.1.	<p>Задолжителна литература</p> <table border="1"> <tr> <td>Бр.</td> <td>Автор, наслов, издавач, година</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Проф. Марија Соларова, Вон. Проф. д-р Мери Џветковска, Асис. м-р. Коце Тодоров, Кинематика и динамика (печатени предавања со решени примери), Скопје, 2005, http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (прва книга), Скопје, 1989</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (втора книга), Скопје, 1981</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (трета книга), Скопје, 1981</td> </tr> </table>	Бр.	Автор, наслов, издавач, година	1.	Проф. Марија Соларова, Вон. Проф. д-р Мери Џветковска, Асис. м-р. Коце Тодоров, Кинематика и динамика (печатени предавања со решени примери), Скопје, 2005, http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk	2.	Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (прва книга), Скопје, 1989	3.	Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (втора книга), Скопје, 1981	4.	Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (трета книга), Скопје, 1981
Бр.	Автор, наслов, издавач, година											
1.	Проф. Марија Соларова, Вон. Проф. д-р Мери Џветковска, Асис. м-р. Коце Тодоров, Кинематика и динамика (печатени предавања со решени примери), Скопје, 2005, http://ktmjm.gf.ukim.edu.mk											
2.	Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (прва книга), Скопје, 1989											
3.	Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (втора книга), Скопје, 1981											
4.	Проф. д-р. Јордан Миладинов, Техничка механика II (трета книга), Скопје, 1981											
	22.2.	<p>Дополнителна литература</p> <table border="1"> <tr> <td>Бр.</td> <td>Автор, наслов, издавач, година</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>E.W.Nelson, C.L.Best, W.G. McLean, Theory and problems of Engineering mechanics, Statics and dynamics, McGraw-Hill, 1998.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>д-р. Лазар Ристов, Механика II (Кинематика), Научна книга, Београд 1990</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>д-р. Лазар Ристов, Механика II (Динамика), Научна книга, Београд 1986</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ѓ. Гукиќ, Т.Атанацковиќ, Л. Џветиќанин, Механика, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2005</td> </tr> </table>	Бр.	Автор, наслов, издавач, година	1.	E.W.Nelson, C.L.Best, W.G. McLean, Theory and problems of Engineering mechanics, Statics and dynamics, McGraw-Hill, 1998.	2.	д-р. Лазар Ристов, Механика II (Кинематика), Научна книга, Београд 1990	3.	д-р. Лазар Ристов, Механика II (Динамика), Научна книга, Београд 1986	4.	Ѓ. Гукиќ, Т.Атанацковиќ, Л. Џветиќанин, Механика, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2005
Бр.	Автор, наслов, издавач, година											
1.	E.W.Nelson, C.L.Best, W.G. McLean, Theory and problems of Engineering mechanics, Statics and dynamics, McGraw-Hill, 1998.											
2.	д-р. Лазар Ристов, Механика II (Кинематика), Научна книга, Београд 1990											
3.	д-р. Лазар Ристов, Механика II (Динамика), Научна книга, Београд 1986											
4.	Ѓ. Гукиќ, Т.Атанацковиќ, Л. Џветиќанин, Механика, ФТН Издаваштво, Нови Сад, 2005											